

Советот на Оп. Кичево, врз основа на член 11 став 2, 3 и 6, член 36 став 1 точка 3 и 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Вес. на Р.М. бр. 05/2002), а согласно член 85-а од Законот за изменување И дополнување на Законот за даноците на имот (Сл. Вес. на Р.М. бр. 61/04; 92/07; 102/08; 35/11; 53/11 и 84/12,188/13, 154/15,192/15, 23/16 И 96/2019), на Седницата одржана на ден _____ год. ја донесе следната :

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за вршење на траен отпис за комунална такса (Фирмарина)

Член 1

Се врши траен отпис на даночни обврски на вкупно **154** даночни обврзници за Комунална такса (Фирмарина) наведени во Листа која е составен дел на оваа одлука .

Вкупниот износ на отпис на долг изнесува **4.291.251,00** денари .

Член 2

Отпис на даночните обврски се врши по усвоен предлог на Градоначалникот на Општина Кичево, од причини што наведените субјекти од листа во прилог не се регистрирани во Централниот регистар на република Македонија односно истите се избришани по утврден правен основ и не постојат како субјекти во правен промет .

Кон истите не може да се поведе ниту една правна постапка .

Наведените субјекти од прилог Листа се бришаат од Регистарот на даночните обврзници .

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила 8 дена од објавувањето во “Службен гласник” на Општина Кичево .

Бр. / Nr. 07 _____

Кичево / Kërçovë

Совет на Општина Кичево / Këshilli i Komunës së Kërçovës

Претседател / Kryetar : _____

Këshilli i Komunës së Kërçovës në bazë të nenit 11 paragrafi 2, 3 dhe 6 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 3 dhe 15 të Ligjit për vetëqeverisje lokale („Gz. zyrtare. e RM-së,, nr. 05 / 2002), e në pajtim me nenin 85 – a të Ligjit për tatim në pronë („Gz. zyrtare. e RM-së,, nr. 61/04; 92/07; 102/08; 35/11; 53/11 84/12,188/13,154/15,192/15,23/16dhe 96/2019), në mbledhjen e mbajtur me _____ solli :

PROPOZIM VENDIM
Për kryerje të shlyerjes përfundimtare për taks komunale (Firmarinë)

Neni 1

Bëhet shlyerje definitive e obligimeve tatimore, gjithsejt **154** obliguesëve tatimor për Taksë komunale (Firmarinë) të theksuar në Listën e cila është pjesë përbërëse e këtijë Vendimi .

Vlera e përgjithshme e obligimeve të shlyera është **4.291.251,00** denarë .

Neni 2

Shlyerja e obligimeve tatimore bëhet pas miratimit të propozimit të kryetarit të Komunës së Kërçovës, për shkak se subjektet e theksuara nga Lista e bashkangjitur nuk janë të regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht të njejtit janë shlyer në bazë juridike të përcaktuar dhe nuk ekzistojnë si subjekte në qarkullimin juridik .

Ndaj të njetëve, nuk mund të zhvillohet asnjë procedure juridike .

Subjektet e theksuar nga Lista e bashkangjitur shlyhen nga Regjistri i obliguesve tatimorë .

Neni 3

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në „Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës,, .

